

Албанците не гласаа за независноста на Македонија. Албанците ја создадоа паравојската. Албанците се тепаа за универзитетот во Мала Речица. Албанците ја формираа ОНА. Тоа значи додека Македонците бараа Македонец меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, Албанците станаа државотворен народ.

Во овој момент Република Македонија мора да стравува за својата судбина, бидејќи е ставена во небрано, од една страна притиска Грција, од друга страна кокетира Бугарија, а од трета страна албанските политичари вршат уцена, чија хегемонистичка политика доаѓа до израз, така што не се знае кој е поголем ѓавол или шејтан во заткулиската игра.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ВО ТРИ ДРЖАВИ АЛБАНЦИТЕ СТАНУВААТ ДРЖАВОТВОРЕН НАРОД, А МАКЕДОНЦИТЕ МАЛЦИНСТВО ВО МАКЕДОНИЈА

Додека македонските политичари трчаат на релација Вашингтон, Брисел, Атина итн. односно се сконцентрирани на приемот на Република Македонија во НАТО кој, пак, е условен од волјата на Грција, другиот дел од политичкиот мозаик, Мендух Тачи и Али Ахмети, баш ги боли уво за настаните поврзани со иднината на нашата земја, бидејќи тие со една нога се во Скопје, додека со другата се во Приштина или во Тирана. Имено, во моментот нивна крајна цел е признавање на независноста на Косово, историја која во нашава земја е зафрлена некаде во заден план, но таа и тоа како болна политичка точка, која сè повеќе ги засега македонско-албанските односи во земјава. За албанските политичари во Македонија тоа претставува приоритетно прашање, бидејќи нивната крв не е вода, туку е државотворна симбиоза, која ја градат со децении и со години.

СВЕРОВИ И ПИОНИ

Во овој момент Република Македонија мора да стравува за својата судбина, бидејќи е ставена во небрано, од една страна притиска Грција, од друга страна кокетира Бугарија, а од трета



"ГОСПОДАР" НА СИТУАЦИЈАТА ВО ЗЕМЈАВА

страна албанските политичари вршат уцена, чија хегемонистичка политика доаѓа до израз, така што не се знае кој е поголем ѓавол или шејтан во заткулиската игра.

Ваквите најави деновиве ги потврдува и поранешната хашка обвинителка Карла дел Понте, која во својата книга посветена на настаните и на судењата од Хаг оценува дека Хашим Тачи и Агим



"ПАРТНЕРИ ИЛИ ПРОФИТЕРИ"

Чеку се најголемите непријатели за државотворноста на Македонија. Оваа констатација доаѓа во исклучително тешко време за нашата држава, бидејќи македонскиот државен врв не може да одговори на предизвикот. Тие се дојдени до нож, бидејќи сè уште прво сонуваат за власт, а дури потоа се занимаваат со некоја државничка работа. Оттаму е и севкупниот амбиент, кој не само што заканувачки тропа во Скопје, туку им ги отвора вратите на "зверовите од Приштина", кои преку своите пиони во Тетово или во Скопје можат во секој

момент да ги кренат на нозе Албанците во Македонија. Зошто?

Во прилог на оваа актуелна теза беше и повикот до лидерите на партиите на македонските Албанци ДУИ, ДПА, ПДП и на ДУА на средба со челниците на косовските институции, која ја бојкотираше Мендух Тачи, кој се фокусираше на Тирана. Тоа што Али Ахмети одеше на "благослов" во Приштина не значи дека Мендух Тачи не ги знае приоритетите на Албанците во регионот. Првата тајна средба на Албанците од Балканот се одржа пред една година во Призрен, каде се детерминираа натамошните политички чекори за стекнување независно Косово, а дури потоа отпочна битката за освојување на т.н. етнички територии на Албанците.

Во функција на оваа стратегија беше и последната средба, која беше свикана на иницијатива на косовскиот претседател Фатмир Сејдиу, а во разговорите учествуваше и косовскиот премиер Хашим Тачи.

ТАЧИ ПРОТИВ ТАЧИ

Зошто лидерот на ДПА во последен момент ја откажа посетата на Приштина? Зошто Мендух Тачи беше непослушен?

Претседателот на ДПА, Мендух Тачи, сигурно долго време се мислел дали да патува за Приштина, но сепак на крајот ја откажа поканата - наводно поради државни интереси. Сепак, зад оваа одлука постојат неколку аргументи. Прво, тој знае дека всушност Ахмети е главен фактор, или прв "фраер" во РМ, додека тој сè повеќе има споредна улога во остварувањето на албанската кауза. Тоа што љубовта меѓу Тачи и Тачи е дојдена на работ од бездната не значи и долговечна караница.

Денес многу македонски "државници" можат од Албанците да научат како се проси пред меѓународната јавност, а притоа да не се нарушат националните интереси.

Во овој контекст треба да се пронајдат причините за разидувањата меѓу Тачи и Тачи, односно меѓу оној Тачи од Приштина и оној Тачи од Тетово. Тоа значи дека и во нивната кавга има политичка игра.

Имено, и многу порано косовските и македонските лидери се карале за престиж меѓу албанското население во регионот, но постоеле моменти кога тие се фрлале на буните, бидејќи кауза си останува кауза. Всушност, денес многу македонски "државници" можат од нив да научат како се проси пред меѓународната јавност, а притоа да не се нарушат националните интереси. Во овој контекст треба да се пронајдат причините за разидувањата меѓу Тачи и Тачи, односно меѓу оној Тачи од Приштина и оној Тачи од Тетово. Тоа значи дека и во нивната кавга има политичка игра. Лидерот на ДПА категорично ја отфрли изјавата на косовскиот премиер Хашим Тачи, која се поврзуваше со тајмингот на признавањето на Косово од страна на Република Македонија. За разлика од него, лидерот на ДУИ, Али Ахмети, оцени дека "ваквите посети се во функција на хармонизација на политиките кои ја фаворизираат регионалната стабилност".

"Македонија во суштина веќе ја признала независноста на Косово, иако формално тоа се очекува да се прогласи наскоро", се потенцира во одговорот на косовскиот премиер Хашим Тачи на предизвикот т.е. на изјавата на Мендух Тачи, кој рече дека тој а не косовскиот

Често пати аналитичарите погрешно констатираат дека на почетокот од независноста на РМ, ПДП била главен фактор во политичкиот мозаик во Македонија, бидејќи во меѓувреме се случија многу крупни нешта кои одеа против националните интереси на Македонците.

Поради тоа, анализирајќи ја сегашната позиција на Албанците во Македонија низ бројки кои, гледано статистички, се малцинство, сепак нивната стратегиска развојна политичка линија води кон друг неверојатен и нелогички заклучок дека на крајот произлегува дека Албанците се народ со државотворна функција, а Македонците се малцинство. Зошто? Постојат многу фактори, но она што е најважно албанските политичари имаат м.а за водење државничка и национална политика.

премиер го знае датумот на признавање на независноста на Косово од страна на Македонија.

"Ние сакаме и се надеваме Македонија што поскоро да стане дел од НАТО, а во тие рамки и прашањето за демаркација на границата ќе се реши во согласност со договорот кој ќе го постигнат властите во Приштина и во Скопје, со посредство на НАТО", изјави Хашим Тачи, премиер на Косово.

Нетрпеливоста меѓу Тачи од Македонија и Тачи од Косово почна да се развива откако од редовите на ДПА си замина Бардуљ Махмути, кој важи за близок пријател на косовскиот премиер. Со негова помош тој сака да се позиционира на македонската политичка сцена, но и таквото друштво не му треба. По сила на сегашната функција тој може да побара прием кај Груевски или кај Црвенковски, но тоа што средбата би се окарактеризирала како неформална ги оптоварува односите меѓу Скопје и Приштина.

За разлика од Хашим Тачи, претседателот на Косово, Фатмир Сејдиу, кој доаѓа од редовите на Демократскиот сојуз на Косово, партијата на Ругова, во обид да ја смири напнатата атмосфера, тој се постави меѓу двата орла.

"Очекуваме овие денови, во рамките на нормалните процеси низ кои минува Македонија, да се случи, како што изјавиле и сами, признавањето на Република Косово", рече Сејдиу, претседател на Косово.

Во врска со ова прашање Али Ахмети истакна дека неговата партија ќе се залага на многу поконструктивен начин Македонија да ја признае што поскоро независноста на Косово, бидејќи тоа било за доброто на нашите две земји.

ИДЕОЛОШКИ ПРЕДЗНАЦИ

Битката за заслугите на признавањето на Косово од страна на Македонија се рефлектираат и врз македонско-албанските односи во земјава, кои нè враќаат на едно друго време кога на почетокот на деведесеттите години од минатиот век наводно Албанците ги бранеа своите интереси преку Партијата за демократски просперитет. Во тоа време главна енигма беше прашањето дали овој политички субјект е производ на македонските комунисти или производ на Албанците во Македонија. Без разлика која теза ќе победи сепак едно е јасно дека аналитичарите често пати погрешно констатираа дека ПДП била главен фактор во политичкиот мозаик во Македонија, бидејќи во меѓувреме се случија крупни политички резони, кои одеа на штета на националниот интерес на македонскиот народ.

Албанците не гласаа за независноста на Македонија. Албанците, предводени од своите опоненти, гласаа за Илирида.



ЈА ПРОПУСТИЈА ИСТОРИСКАТА ШАНСА ОД МАКЕДОНИЈА ДА НАПРАВАТ ПЕРСПЕКТИВНА ЗЕМЈА СО БЛЕСКАВА ИДНИНА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ

Албанците во земјава ја создадоа правотојската. Албанците се тепаа во Мала Речица. Албанците ја формираа ОНА.

Сè тоа се идеолошки предзнаци за формирање политички субјекти, кои во суштина немаат различна стратегија, освен дека еднаш се наоѓаат на власт, а друг пат се во опозиција.

Поради тоа, анализирајќи ја сегашната позиција на Албанците во Македонија низ бројки, кои гледано статистички се малцинство, сепак нивната стратесиска развојна политичка линија води кон друг неверојатен и нелогички заклучок дека на крајот произлегува дека Албанците се народ со државотворна функција, а Македонците се малцинство. Зошто? Постојат многу фактори, но она што е најважно албанските политичари имаат м.а.а за водење државничка и национална политика.

Додека тие градеа структури, македонските политичари, поаѓајќи од реформираниите комунисти до оние со вливот провиниенција, го уништуваа националното битие на македонскиот народ. Всушност, како може да се оцени уништувањето на економијата или предавството со името.

Затоа треба да стравуваме дека сè што ни се случува на домашната политичка сцена, поаѓајќи од излегувањето на Тачи од Владата, па до повторниот римејк, е во контекст на гореспомнатата внатрешна историја.

Тоа значи додека Македонците бараа Македонец меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, Албанците станаа државотворен народ, и тоа не само во РМ, туку ги прераснаа нашите граници. Станаа државотворен народ на Косово, од 1912 година се државотворен народ во Албанија и се народ во Македонија. Дали тоа значи дека овие држави им стануваат претесни?

МОЛЧЕЛИВ ГЛАСНОГОВОРНИК

Сè погласните информации за т.н. процес за "нетериторијалната" поделба на Република Македонија нè наведуваат на заклучок дека признавањето на Ко-

Во овие судбоносни моменти имаме различна перцепција за делувањето на албанските политичари. Лидерот на ДПА, Мендух Тачи е гласноговорник, а претседателот на ДУИ, Али Ахмети е молчеливиот "непријател" на државотворните интереси на македонскиот народ.

Меѓутоа, во овој момент уште поактуелна е тезата дали македонскиот народ ја губи својата природна функција или предимство на државотворен народ на Република Македонија или, пак, тоа премолчно им го препушта на Албанците кои, како статистичко малцинство, го форсираат одредени големи меѓународни сили.

сово нè вовлекува во нов делбен биланс на нашата земја. Тоа е втората фаза од реализацијата на Букурешкиот договор, односно завршување на процесот настанат со формулирањето на Призренската лига, која континуирано ни создава неиздржливи главоболки.

Поради овие причини, во овие судбоносни моменти имаме различна перцепција за делувањето на албанските политичари. Лидерот на ДПА, Мендух Тачи, е гласноговорник, а претседателот на ДУИ, Али Ахмети, е молчеливиот "непријател" на државотворните интереси на македонскиот народ. Меѓутоа, во овој момент уште поактуелна е тезата дали македонскиот народ ја губи својата природна функција или предимство на државотворен народ на Република Македонија или, пак, тоа премолчно им го препушта на Албанците кои, како статистичко малцинство, го форсираат одредени големи меѓународни сили.

Оваа превртена пирамида претставува најголема опасност за опстанокот на македонскиот народ на овие простори, чија иднина е неизвесна поради малодушноста и националното предавство на Македонците кои се во врвот на политиката.